

# 2021



Република Северна Македонија  
Министерство за финансии  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

## ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ



---

Сè што треба да знаете за одложеното плаќање на даночен долг

- Олеснување на даночниот обврзник при плаќање на доспеан даночен долг
- Ефикасно собирање на даночните приходи
- Меѓусебна доверба и партнерство

Подготвува и издава:	Управа за јавни приходи бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје <a href="http://www.ujp.gov.mk">www.ujp.gov.mk</a> <a href="mailto:info@ujp.gov.mk">info@ujp.gov.mk</a>
Дата на издавање:	15.09.2021 година
Уредници:	Елена Петрова - Сектор за наплата и управување со долгови
Дизајн и припрема:	Драгица Николоска - Сектор за поддршка на директорот и односи со јавност
Наслов:	Одложено плаќање на даночен долг

ISBN: 978-608-4866-30-5

Бр: 08-6216/1

<http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/76>

## **2021 © Управа за јавни приходи**

*Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.*

## СОДРЖИНА

ШТО ДОБИВАМЕ СО НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ? .....	2
ШТО ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ?.....	2
КАКВО ОЛЕСНУВАЊЕ ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ?.....	3
КОЕ ЛИЦЕ И ЗА КОЈ ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?.....	3
ЗА КОЈ ВИД НА ДАНОЧЕН ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИТЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ? .....	4
КАКО МОЖЕ ДА ПОБАРАТЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ? .....	4
ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ Е УСЛОВЕНО СО ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО .....	6
ШТО ОЦЕНУВА УП ПРИ ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ .....	9
КАКО УП ГО ОПРЕДЕЛУВА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?.....	11
КОИ СЕ ОБВРСКИ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПО ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?.....	12
ДРУГИ ОЛЕСНУВАЊА ВО ТЕКОТ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ .....	14

**Основен принцип за ефикасно собирање на даночните приходи е доброволното пријавување и плаќање на даночните обврски во законските рокови.**

## **ШТО ДОБИВАМЕ СО НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ?**

- Нема дополнително оптоварување на даночниот обврзник со камата за задоцнето плаќање
- Нема дополнителни административни постапки кои ги спроведува УЈП
- Навремено собирање на даночните приходи и користење на буџетските средства за општо добро на сите граѓани

*Ако плаќањето на даночната обврска во целост во законскиот рок може да доведе до нарушување на Вашето деловно работење или Ви прејстипавува значително оштетување, покажете ја својата одредба за законско и доброволно исполнување на даночната обврска со користење на можноста за одложено плаќање на даночен долг!*

## **ШТО ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ?**

- Плаќање на долгот во еднакви месечни рати – од најмалку две до најмногу 36 рати
- Минимален износ на една месечна рата 30,000 денари за правно лице, односно 5,000 денари за физичко лице или
- Еднократно одлагање на плаќањето на долгот за најмногу шест месеци

## КАКВО ОЛЕСНУВАЊЕ ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ?

- УЈП нема да спроведува присилна наплата со зголемување на долгот со трошоци за присилната наплата
- УЈП ќе ја прекине започната присилна наплата
- Повратот на одобрено даночно побарување не е условен со уплата на недоспеаните месечни рати, односно со уплата на долгот за кој е одобрено еднократно одлагање
- УЈП може да го избрише залогот воспоставен во постапка за присилна наплата на долгот, доколку се поминати најмалку 90 дена од правосилноста на Решението за одложено плаќање.

## КОЕ ЛИЦЕ И ЗА КОЈ ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?

**УЈП ќе одобри** одлагање на плаќањето на даночниот долг:

- на лице кое е даночен обврзник според даночните прописи или е даночен гарант утврден со решение на УЈП
- за даночен долг на правно лице поголем од 60,000 денари, односно за даночен долг на физичко лице поголем од 10,000 денари
- за даночен долг утврден со поднесена даночна пријава и за даночен долг утврден со даночно решение на УЈП
- при незапочната постапка за наплата на долгот од страна на УЈП и во тек на започната постапка за присилна наплата на долгот.

**УЈП нема да одобри** одлагање на плаќањето на долгот:

- на даночен обврзник кој е во стечај или ликвидација или во постапка на службено бришење поведена од страна на ЦРПСМ.

## ЗА КОЈ ВИД НА ДАНОЧЕН ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИТЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?

**УЈП ќе одобри** одлагање на плаќањето на даночниот долг за секој вид на долг, освен за:

- даночни обврски за кои со закон е предвидено редовно плаќање преку месечни аконтации
- неплатена еднократна такса за присилна наплата (при започната постапка за присилна наплата на долгот)
- долг за други јавни давачки кои ги утврдува и/или наплаќа УЈП (глоби, судски такси и др.)
- истиот долг за кој претходно било одобрено одложено плаќање и УЈП го укинала одлагањето заради неисполнување на обврската.

**УЈП ќе одобри** одлагање на плаќањето и за:

- неплатени месечни пресметки за интегрирана наплата (брuto плата), во случај кога должникот има акумулиран долг од најмалку 12 неплатени месечни пресметки.

## КАКО МОЖЕ ДА ПОБАРАТЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?



- Поднесете Барање за одложено плаќање на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-28, со целосно пополнети податоци
- Во Барањето внесете писмено образложение на причините поради кои го поднесувате Барањето (од аспект на тоа дека извршувањето на даночните обврски би го нарушило процесот на деловно работење, односно Ви претставува значително оптоварување, давајќи и образложение за концептот за обезбедување на плаќање на долгот)

**Кон Барањето приложете докази за:**

- платена административна такса
- поткрепа на даденото образложение на причините заради кои барате одложено плаќање
- понудената гаранција за обезбедување на плаќањето на долгот
- други потребни докази.

*Доказ за илаћена административна такса во износ од 250 денари за решение и 50 денари за барање може да биде налог за илаќање ПП50 или трансакциски код од системот eNAPSYS.*

*Други потребни докази кон Барањето се: овластување (полномошно) дадено на адвокат и други докази, во зависност од конкретниот случај.*



## ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ Е УСЛОВЕНО СО ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

*Квалификационото обезбедување на плаќањето обезбедува заштита на даночните приходи од загуби, односно обезбедува целосна наплата на даночниот долг и камата која законски следува после доспеаноста на данокот.*





**Прифатлива гаранција** за обезбедување, според вид и карактеристики на имотот, може да биде:

- неотповиклива банкарска гаранција
- залог од прв ред на акции издадени од друштво резидент на РСМ, кои котираат на МБХВ и се од топ десет издавачи
- хипотека од прв ред на објект: стан, куќа, деловен простор, магацински простор и сл., заедно со земјиштето под објектот доколку е приватизирано
- хипотека од прв ред на: градежно земјиште и земјоделско земјиште
- залог од прв ред на патнички и товарни моторни возила и други возила на моторен погон, машини и транспортни средства од типот на вилушкари, багери, скипови, трактори и др.

**Како гаранција** за обезбедување може да понудите еден или повеќе видови и ставки на имот.

**Како гаранција** за обезбедување може да понудите имот на друго лице.

*Кај имот од друго лице, УЈП нема да склучи договор за залог со друштво лице-даночен гарант. УЈП ќе прифати нотарски заверена изјава од друштво лице-даночен гарант дека то презема долгот и со својот имот гарантира за плаќањето на долгот.*

**Како гаранција** за обезбедување на одложеното плаќање може да го понудите и имотот на кој УЈП веќе има запишано законско заложно право во постапка за присилна наплата на долгот за кој се однесува Барањето, под услов:

- УЈП да има заложно право од прв ред и
- да не е започнато впаричување на имотот во постапката за присилна наплата.

**Кон барањето приложете докази** за понудената гаранција за обезбедување:

- доказ за сопственост - извод од јавните книги (имотен лист, сообраќајна дозвола, фактура, нотарски акт, извод од ЦДХВ за акции, други докази за сопственост)
- запишани товари од страна на други доверители - доказ од заложниот регистар во ЦРПСМ (за движни предмети) или ЦДХВ (за акции).

*Заради њолесна њостѡјка и њомали ѡрошоци, кон Барањето не ѡреба да њоднесуваѡте Извешѡјај за ѡроценетѡјта ѡазарна вредностѡ на њонудениотѡ имотѡ уѡтврдена од овласѡен ѡроцениѡел. Проценѡјта на вредностѡ на имотѡ ја врши УЈП ѡреку овласѡени службени лица. По исклучок, во ѡнаѡјамошнатаѡ ѡстѡјка УЈП може да ѡобара да ѡоднесеѡте ваков Извешѡјај само во оѡределени случаи.*

Вредноста на понудената банкарска гаранција не може да биде помала од 75% од износот на долгот, а вредноста на друга понудена гаранција не може да биде помала од 100% од износот на долгот.

*УЈП не мора да ја ѡрифайѡи ѡонуденѡјта ѡаранѡија, во целосѡи или делумно. УЈП врши избор на ѡрифайѡлива ѡаранѡија од асѡекѡи на можностѡи за вѡјаричување на имотѡјотѡ и сразмерностѡ на вредностѡ на имотѡјотѡ и износотѡ на долготѡ.*



## ШТО ОЦЕНУВА УЈП ПРИ ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?

**УЈП ја оценува редовноста на даночниот обврзник.** Одлагањето на плаќањето е основано доколку даночниот обврзник во моментот на одобрувањето на Барањето нема неисполнети доспеани даночни обврски, освен плаќањато на даночниот долг за кој се однесува Барањето, што значи дека даночниот обврзник:

- ги поднел даночните пријави по сите основи за кои е поминат рокот за доброволно пријавување
- ги платил доспените даночни обврски по сите основи и другите доспеани обврски за чија наплата е надлежна УЈП за кои е поминат рокот за доброволно плаќање, освен даночниот долг за кој се однесува Барањето.

**УЈП го зема во предвид образложението на даночниот обврзник за нарушување на процесот на деловно работење.**

*Докажувањето на основаноста на Барањето е товар на даночниот обврзник, кој поднесува документирани докази за пошкрејта на даденото образложение на причините заради кои го поднесува Барањето.*

*Со цел да се намали административниот товар, не е задолжително доставување на докази за пошкрејта на причините за Барањето, за долг до 300,000 денари кај правно лице, односно до 60,000 денари кај физичко лице.*

Во другите случаи, потребни докази за поткрепа на причините за Барањето се документирани докази кои овозможуваат:

- приказ на економска состојба - вкупен износ на долгови и побарувања на даночниот обврзник-правно лице
- приказ на просечните приходи и расходи на месечно ниво, во последното тримесечје и во последната календарска година, според деловните книги и евиденции на даночниот обврзник-правно лице (заклучен лист и др.)
- опис на статусот на ликвидност, односно платежна способност на даночниот обврзник, со доказ - документ издаден од банка или од МКБ за промет и блокада на неговите трансакциски сметки

- докази за оданочен доход, извори на доход (плата и други извори), како и кредити и други отплати на долгови на даночниот обврзник-физичко лице
- склучени деловни договори
- други докази кои обезбедуваат приказ на економската и финансиската состојба на даночниот обврзник.



## КАКО УЛП ГО ОПРЕДЕЛУВА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?

УЛП го определува максималниот број на месечните рати или периодот на еднократно одлагање во зависност од видот и проценетата вредност на гаранцијата и износот на долгот.

Вид на гаранција	Проценета вредност	Број на месечни рати
Градежен објект	најмалку 110% од износот на долгот	25-36
	100%-110% од износот на долгот	13-24
	најмалку 100% од износот на долгот	2-12
Градежно и земјоделско земјиште	најмалку 120% од износот на долгот	25-36
	100%-120% од износот на долгот	13-24
	најмалку 100% од износот на долгот	2-12
Патничко моторно возило и друго возило на моторен погон	најмалку 100% од износот на долгот и обезбедена полиса за осигурување	13-24
	најмалку 100% од износот на долгот	2-12
Машини и транспортни средства	најмалку 100% од износот на долгот и обезбедена полиса за осигурување	13-24
	најмалку 100% од износот на долгот	2- 2
Други движни предмети	најмалку 100% од износот на долгот	2-12
Хартии од вредност	најмалку 100% од износот на долгот	2-12
Банкарска гаранција	75% -100% од износот на долгот	2-3
	најмалку 100% од износот на долгот	4-36
Вид на гаранција	Проценета вредност	Период на еднократно одлагање
Градежен објект, градежно и земјоделско земјиште	најмалку 120% од износот на долгот	4-6 месеци
	најмалку 110% од износот на долгот	1-3 месеци
Сите видови движни предмети и хартии од вредност	најмалку 130% од износот на долгот	3-6 месеци
	најмалку 120% од износот на долгот	1-2 месеци
Банкарска гаранција	најмалку 105% од износот на долгот	1-6 месеци

## КОИ СЕ ОБВРСКИТЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПО ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?

*Одложено то плаќање на даночниот долг не смее да биде синонимно на јавниот интерес и да носи ризици за најлошата на даночниот приход. Затоа, одложено плаќање се одобрува под точно определени услови.*

### **Условите од решението на УЈП за одлагање на плаќањето на даночниот долг се обврзувачки за даночниот обврзник:**

- износ и рок на плаќање на секоја месечна рата
- плаќање на долгот и каматата во целост на утврдениот краен датум од периодот за еднократно одлагање на плаќањето
- плаќање на камата за времетраење на одложеното плаќање.

*При две досеани неиздадени раѓа, како и во случај на последна досеана неиздадена месечна раѓа или неиздаден долг до истекот на периодот на еднократно одлагање, УЈП ќе го најлшти осштаќокоот од долгот и камата со вшаричување на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на долгот и/или во исташка за шрисилна најлаша.*



**Каматата пресметана од доспеаноста на долгот до датумот на уплата на секоја месечна рата, односно до датумот на уплата после еднократното одлагање, УЈП ја засметува во секоја месечна рата, односно во вкупниот износ за уплата по истекот на периодот на еднократно одлагање.**

Пример за пресметана камата за времетраење на одложено плаќање:

- Износ на главен долг: 6,000,000 денари
- Доспеаност на главниот долг: 25.01.гггг
- Каматна стапка: 0,03% дневно
- Доспеаност на месечната рата: 10-ти во месецот, почнувајќи од 10.03.гггг

Бр. на месечни рати	Износ на месечна рата	Вкупна камата	Бр. на месечни рати	Износ на месечна рата	Вкупна камата
3	2,044,800	134,400	4	1,540,500	162,000
5	1,237,872	189,360	6	1,034,298	205,788
7	892,078	244,543	8	784,003	272,025
9	699,956	299,600	10	632,706	327,060
11	577,691	354,600	12	531,850	382,200
13	493,033	409,431	14	459,768	436,757
15	430,936	464,040	16	405,713	491,400
17	383,454	518,718	18	363,672	546,100
19	345,976	573,537	20	330,047	600,930
21	315,638	628,371	22	302,535	655,773
23	290,575	683,217	24	279,613	710,700
25	269,520	738,000	26	260,206	765,346
27	251,580	792,667	28	243,572	820,029
29	236,116	847,366	30	229,158	874,740
31	222,650	902,148	32	216,548	929,531
33	210,817	956,945	34	205,422	984,335
35	200,336	1,011,754	36	195,533	1,039,200

**Еднократно одлагање почнувајќи од 10/03/гггг**

Одлагање за	Вкупна камата	Одлагање за	Вкупна камата
1 месец	135,000	2 месеци	189,000
3 месеци	244,800	4 месеци	298,800
5 месеци	354,600	6 месеци	410,400

## ДРУГИ ОЛЕСНУВАЊА ВО ТЕКОТ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ

За времетраење на одложеното плаќање, даночниот обврзник кој ги платил доспените месечни рати и нема други доспени даночни обврски, има и други можности за олеснување на плаќањето на даночниот долг.

- **Промена на бројот** на преостанати рати, која е условена со нова или дополнителна гаранција за обезбедување на плаќањето, врз основа на поднесено Барање за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-27 и со приложување само на:
  - писмено образложение на причините поради кои го поднесувате Барањето, со докази за поткрепа
  - докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

*Вкујниот број на месечни рати (илајени и новоопределен број на преостанати рати) не може да надмине 36 месечни рати.*

- **Замена на гаранција по вид**, врз основа на поднесено Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночен долг на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-29 со:
  - писмено образложение на причините поради кои го поднесувате Барањето, со докази за поткрепа
  - докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

**УЈП ќе ја одобри** замената на гаранцијата по вид доколку:

- е исплатена 1/3 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
- новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето е од повисок ранг од иницијално прифатената гаранција, односно: иницијалната гаранција во вид на движни предмети или хартии од вредност се заменува со нова гаранција во вид на недвижност/и или банкарска гаранција или иницијалната гаранција во вид на недвижност/и се заменува со банкарска гаранција.

**УЈП нема да ја одобри** замената на гаранцијата по вид доколку:

- иницијално прифатеното обезбедување е банкарска гаранција.



*Со замена на гаранцијата по вид не се врши измена на условите за одложено плаќање (број на месечни рати, износ и доспеаност на месечна рата).*

- **Замена на гаранција по висина**, врз основа на поднесено Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночен долг на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-29 со:
  - писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето, со докази за поткрепа

**УЈП ќе ја одобри** замената на гаранцијата по висина доколку:

- е исплатена 1/2 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
- гаранција за одложеното плаќање е во вид на банкарска гаранција, хартии од вредност и/или движни предмети кои се делливи.

**УЈП нема да ја одобри** замената на гаранцијата по висина доколку:

прифатената гаранција за обезбедување на одложеното плаќање е во вид на недвижност/и.

Замената на гаранцијата по висина значи намалување на висината на гаранцијата сразмерно на преостанатиот долг, со:

- прифаќање на замена на банкарската гаранција со друга банкарска гаранција или
- бришење на воспоставеното заложно право на дел од хартиите од вредност или движните предмети.

*Со замена на гаранцијата по висина не се врши измена на условите за одложено плаќање (број на месечни рати, износ и доспеаност на месечна рата).*

- **Засметување на новодоспеан долг во одобреното одложено плаќање на месечни рати без нова гаранција за обезбедување на плаќањето**, врз основа на поднесено Барање за одложено плаќање на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-28 со:
  - писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето.
  - пожелно е да поднесете и докази за поткрепа.

**УЈП ќе одобри** засметување на новодоспеан долг во одобреното одложено плаќање на месечни рати без нова гаранција доколку:

- е исплатена 1/2 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
- новодоспеаниот долг за кој се бара да биде засметан не е поголем од износот кој преостанува за плаќање во веќе одобреното одложено плаќање на месечни рати.

*Со засметување на новодоспеан долг во одложеноото плаќање без нова гаранција за обезбедување на плаќањето се врши измена на износот на месечната рата, а не се врши измена преостанатиот број на месечни рати и доспеаноста на месечна рата.*

• **Засметувањето на новодоспеан долг во одобреното одложено плаќање на месечни рати со нова или дополнителна гаранција за обезбедување на плаќањето,** врз основа на поднесено Барање за одложено плаќање на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-28 и Барање за промена на бројот на преостанатите рати на пропишан образец УЈП-ПН-3.2-27 со:

- писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето, со докази за поткрепа
- докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

*Вкупниот број на месечни рати (илајени и новоопределен број на рати со вклучување на новодоспеаниот долг) не може да надмине 36 месечни рати.*



**Контакт центар**

ул. „11 Октомври“ бр. 27,  
1000 Скопје  
тел. 0800 33 000; 02/3253 200

**Генерална дирекција Скопје**

бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.1  
(Комплекс банки), 1000 Скопје  
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

**Дирекција за големи даночни обврзници**

ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 2-а,  
1000 Скопје  
тел. 02/3251 600; факс 02/3251 610

**Регионална дирекција Скопје**

ул. „11 Октомври“ бр. 27, 1000 Скопје  
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

**Регионална дирекција Битола**

ул. „Мирче Ацев“ бр.3, 7000 Битола  
тел. 047/235 504; факс 047/235 501

**Регионална дирекција Прилеп**

ул. „Прилепски бранители“ бр.6, 7500 Прилеп  
тел. 048/416 284

**Регионална дирекција Тетово**

ул. „Дервиш Цара“ бр. 56, 1200 Тетово  
тел/факс 044/335 515

**Регионална дирекција Штип**

ул. „Плоштад Слобода“ бб, 2000 Штип  
тел. 032/397 818; факс 032/392 050

**Регионална дирекција Струмица**

ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, 2400 Струмица  
тел/факс 034/343 057



[www.ujp.gov.mk](http://www.ujp.gov.mk)



[info@ujp.gov.mk](mailto:info@ujp.gov.mk)



[kontaktcentar.ujp.gov.mk](http://kontaktcentar.ujp.gov.mk)



[etax.ujp.gov.mk](http://etax.ujp.gov.mk)



[e-pdd.ujp.gov.mk](http://e-pdd.ujp.gov.mk)



[e-aukcii.ujp.gov.mk](http://e-aukcii.ujp.gov.mk)